

YU ISSN 0350-185x, LXI, (2005), p. (117-123)

УДК 811.163.3'367.623

2005.

ВЛОГИМЛЕЖ ПЛАНКА  
(Варшава)

ДАЛИ Е ВОЗМОЖНА ДОДРЖАНА СЕМАНТИЧКО-СИНТАКСИЧКА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИДАВКИТЕ?

Прапашњево се однесува на морфолошките и морфонолошките карактеристики на придавките (придавки со тврди и меки основи и нивни варијанти) кои во другите словенски јазици (како на пр. во рускиот) се многу важни за деклинацијата, но во македонскиот се сведени на еден тип промена со четири форми (три во единина и една во множина) во неопределена именска група со тоа што две од нив имаат по две варијантни наставки: за м. род едн. -*ə//i* и сп. род едн. -*o//e* (последната варијанта е многу ретка).

*Кључне речи:* афикс, префикси, суфикс, функција суфикаса.

Како и кај останатите главни видови зборови: именките и глаголите, кај придавките разликуваме мала група синхронично немотивирани (неизведенни) придавки, сложени придавки и придавки образувани со помош на афикс. Овде ќе ја разгледаме последната група, која во речникот е најголема по број. Сепак на страна ќе ги оставиме првидните префиксно-суфиксни образувања од типот: *бессилен* : *без сила*, кои всушност се само суфиксни, бидејќи нивниот префикс е дел од основата што ја сочинува предлошкиот израз (префикс = предлог)<sup>1</sup>. Исто така ќе ги изоставиме придавките образувани од броеви, заменки и прилози кои се малубројни. Јадрото на изведените придавки, значи, го сочинуваат придавките образувани од именки, глаголи и од други придавки. Ако ги споредиме формалните средства за образување на именки, придавки и глаголи во словенските јазици, ги забележуваме следниве појави:

1. Префиксите се главно средство за образување глаголи (од други глаголи). Тие се јавуваат како форманти кај еден мал број изведенни именки и придавки со извесна закономерност: префиксните именки се изведени од други именки, а префиксните придавки — од други придавки.

2. Суфиксите служат главно за изведување на именки и придавки. Заедно со префикс или без нив исто така образуваат глаголи од именки и придавки (помала група во однос на глаголите изведени од други глаголи).

3. За образување на именки во секој словенски јазик служат стотици суфикси со различна фреквенција и продуктивност. Ако ги вклучиме тута сите возможни суфикси за образување на хипокористични деривати (главно од лични имиња), бројот на суфиксите во секој словенски јазик ќе надмине илјада. Надвор од последната група ретко се јавуваат суфекси сврзани со една зборообразувачка категорија, на пр. *-и/-а-шел* кај називите на вршители на дејства. Полифункционалноста на именските суфекси е оштита појава. Освен тоа има изведени зборови со различни значења добиени по пат на полисемија (на пр. *влез* 'влегување' и 'место на влегување'), поретко — создадени паралелно поради близкото значење на две сродни зборообразувачки категории (на пр.: вршител на дејство и орудие за вршење на дејство: *сметач*, *жейварка*).

4. За образување на глаголи од други глаголи служат во секој јазик помалку од 20 префикси од словенско потекло и неколку туѓи, кои играат споредна ролја во зборообразувањето и не се вклопуваат во граматичката категорија глаголски вид. Полисемијата кај глаголите е по-присутна отколку кај именките (на пр. *йожолти* 'направи жолт' и 'стане жолт'), но не е толку честа, колку би очекувале, имајќи го предвид толку малиот број на префиксите. Причина за тоа е појавата на двојна и тројна префиксација на истата глаголска коренска основа.

5. Сличен е бројот на придавските суфекси: нешто над 20 во македонскиот јазик, без морфонолошките варијанти, кои впрочем се јавуваат и кај префиксите — што не се разликува многу од другите словенски јазици. Меѓутоа двојна или тројна суфиксација кај придавките (скоро) не се среќава. Иако фреквенцијата на глаголските префикси е различна, сепак најчестите префикси се само 3–4 пати почести од поретките (со исклучок на *йред-* и *воз-*). Меѓутоа, додека кај повеќето од придавските префикси фреквенцијата ретко изнесува неколку стотини речнички единици (кај *-(л)еси*, *-ов*, *-лив*), има и два суфекса со голема фреквенција: *-ски* (со морфонолошките варијанти *-чи* и *-ши*) — ок. 2200 и *-(e)н* (со многуте морфонолошки варијанти) ок. 4400 во обратниот речник<sup>2</sup>. Во севернословенските јазици освен суфиксите

<sup>1</sup> К. Конески, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995, с. 115–116.

<sup>2</sup> *Обратен речник на македонскиот јазик*, сост. В. Миличич, Скопје 1967.

-*n-* и -*sk-* многу висока вреквенција има и суфиксот -*ov-* (во чешкиот и словачкиот јазик -*ouy*, во полскиот и лужичкосрпските јазици -*owy*, во рускиот -*овий* (за разлика од чешкото -*uv*, словачкото -*ov*, руското -*ov*). Со помош на овие три суфиксса во полскиот јазик се изведени ок. 74% од сите придабки (неизведени, изведени и сложени)<sup>3</sup>.

6. Од кажаното произлегува дека останатите суфиксси имаат ограничена употреба. Но и тие се најчесто полифункционални. Суфиксси специјализирани во една функција се мошне ретки, а изведените со нив деривати се малубројни. Впрочем повеќето од нив се јавуваат кај изведенки со различни основи (именски и глаголски: -(e)н, -ив, -лив, -ий, -овий//-евий, -ест; именски, глаголски и придавски: -ав). Само од именски основи се изведуваат придавки со помош на суфиксите -ин, -ов//-ев, -(j)и, -ски (-чки, -шки), -ай и -лија (во разговорниот јазик), само со глаголски основи: -ачки, -ечки и сложените со -(e)н: (-ал-, -ил-; -аш-, -иш-) -ен, само од придавски основи: -(o)к и неговите проширени варијанти.

Спрема тоа, чисто парадигматски опис на придавките, кој поаѓа од функциите на одделните форманти (суфиксси), е мошне отежнат. Многу полесно можат да се опишат функциите на именските суфиксси, а пред сè на префиксите кај сите видови зборови. Затоа единствена возможна класификација на придавките е доследно спроведена синтагматска класификација која поаѓа од длабоки синтаксички структури како појдовни за зборообразувачките. Но и таа е многу посложена отколку кај именките и глаголите.

Наједноставни за класификација се придавските модификации<sup>4</sup>, т.е. придавките образувани од други придавки по пат на префиксација (со словенски префикси: *йре-*, *йри-*, *су-*, *не-* и со туѓи: *а-*, *анш-*, *кваз-*, *коншра-*, *улшра-* и др.) и суфиксација (-*ав*, -(o)к, -*ест* и нивни проширени алломорфи). Со исклучок на основните (непроширени) суфиксси -*ав* и -*ест*, формалните средства за изведување на придавки од оваа група се тесно поврзани со нивните функции: негирање, (слаба или силна) интензивност поврзана со деминутивност и аугументативност, а често и со хипокористичност и пејоративност — апсолутна градација (на пр. *зеленикав*), како и временски (*йрасловенски*, *йостом-дийломски*), месни (*йранскониненшален*, *субаркайчен*) и модални (*йрозайаден*, *йсевданаучен*) значења. Во оваа група спаѓаат и формите

<sup>3</sup> *Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego*, red. R. Grzegorczykowa i J. Puzyńska, Warszawa 1973.

<sup>4</sup> M. Dokulil, *Teorie odvozování slov. Tvoření slov v češtině*, Praha 1962.

на компаративна градација (степенувањето) од повеќето придавки, кои не образуваат антонимни парови, на пр. *Ова дрво е йозелено од она јама* (*йозелено* 'повеќе зелено', но и двете дрва се зелени). Само кај неколку десетици параметрични придавски лексеми со голема фреквенција, кои образуваат антонимни парови, степенувањето е граматикализирано, на пр. речениците *Драган е йовисок од Марко* и *Марко е йонизок од Драган* се подеднакво вистински, кога висината на двајцата мажи се содржи меѓу 160 и 170 сантиметри, како и меѓу 190 и 200 сантиметри, тоа значи кога двајцата се ниски или и двајцата високи, бидејќи формата на компаративот семантички не се изведува од формата на позитивот, туку од општото значење на антонимниот пар 'висина (на човекот)' = 'вертикална димензија нагоре од површината на земјата'. Оваа категорија, значи е не само зборообразувачка, туку и флексивна, како и категоријата глаголски вид, која е флексивна кај суфиксалните изведенки — несвршени глаголи образувани од свршени, или/и зборообразувачка — кај изведените префиксални свршени глаголи.

Втора група која изразито се изделува семантички (но не и формално) се придавските транспозиции кои се придружувачки на именските транспозиции — номинализации, кои што ја скратуваат подредената реченица, на пр.: *Претседателот говореше да ги ѹоздрави гостиите. Тоа ѹраеше десет минути.* → *Поздравниот говор на претседателот ѹраеше десет минути.* Придавските транспозиции изразуваат синтаксички категории: цел (*протестен марш*), резултат (*воени урнатини*), време/начин (*зајадлив разговор, сиоекоен разговор*). Придавки од овој вид се образуваат како од глаголи, така и од апстрактни именки, т.е. од зборови со длабинско предикативно значење.

Најголемиот дел од придавките кои се изведени од именки и глаголи, образуваат многу разгранета група на односни придавки кои ги изразуваат односите на предикатот на реченицата со еден од аргументите или односите меѓу два аргумента со занемарен предикат. Ка-чествени значења кај одделни придавки можат да се појават само во определен реченички контекст, затоа тешко би можело да се разликува на пр. односно кај *койшто живојно* и качествено значење кај *красива жаба*<sup>5</sup>.

Доста доследна класификација на односните придавки, базирана врз појдовниоте предикатско-аргументски синтаксички структури, досега е позната само во полската академска граматика. Нејзин автор

<sup>5</sup> K. Koneski, *op. cit.* с. 102 и 103.

е Кристина Калас<sup>6</sup>. Недостаток на оваа класификација е тоа што појдовните структури не се длабински, туку површински, што причинува дека семантички слични изведенки, како на пр. *ptaki wędrowne* 'птици преселници' и *przedsiębiorstwo połowowe* 'рибарско претпријатие' не се наоѓаат во една поголема група деривати, само затоа што првата придавка *wędrowny* се изведува површински од глаголот *wędrować* 'патува, скита', а втората *połowowy* од апстрактната именка *połów* 'риболов', иако двете зборообразувачки бази се предикати: втората со семантички празен глагол *dokonywać połówów* 'лови риби, се занимава со риболов'. Слично се третирани именките од овој вид и во зборообразувањето на именките, чии автори се Р. Гжејорчикова и Ј. Пузинина<sup>7</sup>. Меѓутоа сосема правилно кај односните придавки се изделени сличните релации како кај зборообразувањето на именките. Имено тоа се семантичките роли, кои им одговараат на длабинските падежи: субјектот (најчесто тоа е агенсот), пациентот и резултатот, инструментот и местото — паралелни со длабинскот номинатив, акузатив, инструментал и локатив<sup>8</sup>. Тие влегуваат во односи со предикатот или со другите аргументи од истата реченица во случај на занемарување на предикатот. Освен тоа, кај придавките се јавуваат, слично како кај именките, односите: посесивност и партитивност, што му одговараат на површинскиот генитив, како и симилативност.

Оваа поврзаност со зборообразувањето на именките ќе ја илустрираме со постепените фази на номинацијата на поимот 'спална', но — заради подобра прегледност — со српските изрази: *соба за спавање, спаваћа соба и спаваоница*<sup>9</sup>. Семантичкиот елемент 'вршител на дејството' не е изразен во ниедна од овие конструкции, бидејќи тој има општа квантификација 'секој'. Хабитуалноста е изразена со итеративниот глагол со суфиксот *-ва-* (срп. *спаваји*, спор. пол. *sypiać* : *sypialnia* за разлика од *спаји* и *sypiąć*; во македонскиот јазик нема таква форма), а намената — со предлогот *за*, но само во првиот израз. Во сите овие конструкции е изразено основното предикатско значење, имено со по-

<sup>6</sup> K. Kallas, *Slowotwórstwo przymiotników* [во:] *Gramatyka współczesnego języka polskiego*, red. nauk. S. Urbańczyk. *Morfologia*, Wraszawa 1984, с. 408–449.

<sup>7</sup> R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, *Slowotwórstwo rzeczowników* [во:] *Gramatyka [...]*, с. 332–407.

<sup>8</sup> В. Пјанка, *Местоимешко зборообразувањето во семантичката граматика* [во:] 20 Научна дискусија на 26 Меѓународен семинар за македонски јазик, литејтура и култура, Скопје 1994, с. 121–131; В. Пјанка, *Языковая номинация как проблем сопоставительного языкоznания* [во:] *Языковая номинация. Тезисы докладов международной научной конференции*, Минск 1996.

<sup>9</sup> В. Пјанка, *Языковая номинация как проблема сопоставительного языкоznания* (во печат во *Wiener slavistisches Jahrbuch*).

мош на глаголската коренска основа *съа-* на истиот начин, како и категоријалното значење на оваа номинација — 'место' — со различни средства: лексемата *соба* во првите две конструкции и со суфиксот *-оница* <\*-a-l'-n-ic+a во дериватот. Придавката *съаваћа* е усогласена со именката *соба* по категориите род, број и падеж, како во секоја именска група од овој вид. Суфиксот *-a+ћ+a* врши чисто формална функција (како впрочем кај поголемиот дел од сите односни придавки) за образување придавки од глаголи и не може да се споредува со именскиот суфикс *-аоница*, кој е носител на основното категоријално значење 'место'. Придавскиот суфикс по својата функција може да се спореди со интерфиксот *-o-* во сложенките од типот *водовод*. Поради оваа суштествена разлика именската изведенка *съаваоница* спаѓа во мутациите, додека придавската изведенка *съаваћа* не наоѓа воопшто место меѓу Докулиловите видови изведенки<sup>10</sup>. Ќе ја наречеме атрибутизација, аналогно на номинализациите. Бидејќи сепак конструкциите *соба за съавање*, *съаваћа соба* и *съаваоница* спаѓаат во истата ономазиолошка категорија, придавката *съаваћа* не може да се разгледува посебно од именката *соба* (спор. ги семантичките односи во конструкциите: *съаваћа кошуља* и *съаваћа болесӣ*). Со други зборови: односната придавка покажува различни семантички односи зависно од именката со која е во синтаксичка и семантичка врска. За ова води сметка Кирил Конески, кој на повеќе места во своето *Зборообразување...* го подвлекува тоа, на пр.: „Општото значење на овој вид придавки е 'што се однесува на тоа што е именувано во основата' [...]. За овој тип придавки посебно се карактеристични различните конкретизации кои зависат од семантичкиот карактер на мотивирачкиот збор и на определувачката именка во атрибуцискиот состав: *градежен материјал*, *градежен инженер*, *градежен факултет* [...]“<sup>11</sup>.

Но токму овие конкретизации, сфатени категоријално, треба да бидат основа на семантичката класификација на односните придавки. Ако земеме придавки со поголема поврзаност со именките во одделни ономазиолошки категории, ќе видиме дека кај некои од нив се јавуваат често над десет такви категории, како кај придавката *царск-* (-и, -а, -о; -и), меѓу другото во синтагмите со *йосейа*, *свадба*, *властӣ*; *достоинство*, *величество*; *двор(ец)*, *престол*, *круна*, *шитула*; *указ*, *йодарок*; *род*, *двор*; *довереник*; *влада*; *служба*; *Русија*; *йаш*, *друм*; *враћа*; *рез*; *јадење*; *вода*<sup>12</sup>. Слично во српскиот, бугарскиот или рускиот јазик.

<sup>10</sup> M. Dokulil, *op. cit.*

<sup>11</sup> К. Конески, *op. cit.*, с.101–102.

<sup>12</sup> Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, ред Б. Конески, т. 3, Скопје 1966.

Ако ги земеме предвид двета фактора: 1. категоријалната полифункционалност на одделните придавки и 2. големата фреквенција на 2–3 полифункционални суфиксии во секој словенски јазик, можеме да речеме дека точна зборообразувачка и семантичко-сintаксичка класификација на односните придавки е возможна под услов претходно да се изработат семантичко-сintаксички речници на придавките, од типот на постоечките речници на глаголите<sup>13</sup>. Досегашните зборообразувачки класификацији се обично интуитивни. А тоа уште повеќе се однесува на лексикографските класификацији, содржани во толковните и други речници.

### Zusammenfassung

Włodzimierz Pianka

#### IST EINE FOLGERICHTIGE SEMANTISCH-SYNTAKTISCHE KLAFFIFIZIERUNG DER ADJEKTIVE MÖGLICH?

Im Aufsatz handelt sich es um eine semantisch-syntaktische Wortbildungsklassifizierung der Relativadjektive in den slavischen Sprachen. Ableitungen dieser Art gehören zu keinen von Miloš Dokulil benannten (transpositiven, modifikativen und mutativen) Derivaten. Wegen oft nur struktureller Funktion der Affixe, ihrer kleinen Zahl und großer Verbindungsähigkeit homonimer Adjektive mit Substantiven, welche unterschiedliche Bedeutungen ausdrücken, sowie wegen hoher Frequenz bei nur 2–3 Suffixen (-n-, -sk-, -ov-) in allen slavischen Sprachen, ist die Klassifizierung der Adjektive kompliziert. Ziemlich einfach sind die semantisch-syntaktischen Verhältnisse nur bei den Modifizierungen, die Ausdrücke für komparative, diminutive / augmentative, intensive, expressive, modale u. ä. Kategorien darstellen. Sehr kompliziert sind die Transpositionen (Adjektivisierungen – benannt hier symmetrisch zu den Nominalisierungen), welche wir als Derivate, die Satzinhalte kondensieren, betrachten, z. B. mak. *Претиседателот зборуваше да ги ѝоздрави гостите*. *Toa ўпраеши десет минути.* → *Поздравниот говор на претиседателот ўпраеши десет минути.* 'Der Vorsitzende redete um die Gäste zu begrüßen. Es dauerte zehn Minuten. → Die Begrüßungsrede des Vorsitzenden dauerte zehn Minuten.' Viel öfter als die Adjektivisierungen sind in den slavischen Sprachen die adjektivischen Mutationen, welcher Klassifizierung nur in einer Verbindung mit den Substantiven möglich ist (Relativadjektive + Substantive), denen im Deutschen und in vielen anderen europäischen Sprachen die zusammengesetzten Substantive entsprechen. Die semantisch-syntaktischen Strukturen beider Arten sind immer des selben Charakters trotz aller formalen Unterschiede. Sie drücken nämlich immer Prädikat-Argument-Satzteilstruktur aus, vgl. serb. *съаваница, съаваћа соба, соба за съавање* und dt. *Schlafzimmer*. Deswegen kann nur die semantische Satzgliederung die Klassifizierung der Relativsätze ermöglichen. Dazu könnten auch die semantisch-syntaktischen Wörterbücher der Adjektive helfen, weil die bisherigen Wortbildungs- und lexikographischen Klassifikationen nur intuitiv sind.

<sup>13</sup> *Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich*, red. nauk. K. Polański, t. 1 Wrocław 1980—t. 5 Kraków 1992; *Интенцијално-синтаксички речник на македонскиите глаголи*, т. 1–6, раководител Б. Корубин, Скопје 1992–2001.